

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 293

10 декември 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
3962. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година.....	2
3963. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање.....	2
3964. Правилник за образецот за утврдување на податоци за производители на винско грозје, образецот за утврдување податоци за извезено вино и образецот за утврдување податоци за извезено винско грозје.....	43
Огласен дел	1-96

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3962.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и 275/20) во делот I во воведната реченица износот „90.000.000,00“ се заменува со износот „70.000.000,00“, а износот „40.000.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

1.	Финансиска поддршка во рибарството	3.800.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	20.500.000,00
3.	Техничка помош	100.000,00
4.	Пилот проекти	1.200.000,00
5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	100.000,00
6.	Нереализирани обврски по однос на склучени договори и поднесени барања за исплата на средства од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016, 2018 и 2019 година	44.300.000,00
	Вкупно	70.000.000,00

II

Во делот III во ставот (1) во воведната реченица износот „40.500.000,00“ се заменува со износот „20.500.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

2.	Финансиска поддршка во аквакултурата		
	Мерки	Опис	Средства
2.1.	Финансиска поддршка за инвестиции во аквакултурата	50% од вредноста на инвестицијата	500.000,00
2.2.	Финансиска поддршка за порибителен материјал	40% од вредноста на набавениот или сопствен подмладок	20.000.000,00
	Вкупно		20.500.000,00

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11753/1
7 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3963.

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 5 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ НА ВОЗИЛАТА, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните табелици, формата и содржината на регистарските табелици и на пробните табелици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање.

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРОБНИ ТАБЛИЦИ

Член 2

(1) Барањето за издавање на пробни табелици се печати на хартија во бела боја во А-4 формат и содржи:

- назив на органот/правното лице до кого се поднесува барањето;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето: име, презиме, назив на правно лице, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот/единствен даночен број на субјектот, живеалиште/седиште на правното лице и адреса;
- вид на регистарски табелици;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето;
- податоци за контакт;
- потпис на службеното лице кое го примило барањето;

- прилог кон барањето;
- согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци.

(2) Обрасците на барањето од ставот (1) на овој член, се дадени во Прилог бр. 1 и Прилог бр. 2, кои се составен дел на овој правилник.

III. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1. Регистарска таблица за моторни и приклучни возила

Член 3

(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно возило е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви и променлива буквена ознака составена од две букви на латиница. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европска унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 1.

(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Образецот бр. 1, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 2.

(4) Регистарската таблица за велосипед со помошен мотор и мопед во поглед на бојата и ознаките е идентична со регистарската таблица за моторно возило.

(5) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (4) на овој член, се дадени во Образецот бр. 3.

(6) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл во поглед на бојата и ознаките е идентична со регистарската таблица за моторно возило.

(7) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (6) на овој член, се дадени во Образецот бр. 4.

(8) Регистарската таблица за приклучни возила во поглед на формата, бојата, големината и ознаките е идентична со регистарската таблица за моторно возило, со тоа што за истата се определува друг регистарски број.

2. Регистарска таблица за возила за авто такси превоз на патници

Член 4

(1) Регистарската таблица за возила за авто такси превоз на патници е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во основна жолта боја на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви и променлива буквена ознака составена од две букви на латиница. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел со жолта боја е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европска унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр.5.

(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Образецот бр.5, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр.6.

3. Регистарска таблица за привремено регистрирано моторно и приклучно возило

Член 5

(1) Регистарската таблица за привремено регистрирано моторно и приклучно возило е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја, на која со црни букви и броеви е испишано: буквената ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарскиот број составен од четири броеви, буквена ознака „А“ која не е променлива и ознака на годината за која важи регистрацијата. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за

ознаката на Европска унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 7.

(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Образецот бр. 7, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 8.

(4) Регистарската таблица за привремено регистриран велосипед со помошен мотор и мопед во поглед на бојата и ознаките е идентична со регистарската таблица за привремено регистрирано моторно и приклучно возило.

(5) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (4) на овој член, се дадени во Образецот бр. 9.

(6) Регистарската таблица за привремено регистриран мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл во поглед на бојата и ознаките е идентична со регистарската таблица за привремено регистрирано моторно и приклучно возило.

(7) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (6) на овој член, се дадени во Образецот бр. 10.

(8) Регистарската таблица за возила на странци на кои заради школување, специјализација, научно истражување, вработување или вршење на професионална дејност, давање на азил или признавање на статус на бегалец им е издадено одобрение за привремен престој подолг од шест месеци или за постојан престој во Република Северна Македонија, е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја со букви и броеви во црна боја и содржи: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви, променлива буквена ознака составена од една буква на латиница (А, В, С ...) и бројот „9“ кој не е променлив. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на

возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(9) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (8) на овој член, се дадени во Образецот бр. 11.

(10) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Образецот бр. 11, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 12.

(11) Регистарската таблица за велосипед со помошен мотор и мопед на странец е дадена во Образецот бр. 13.

(12) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл на странец е дадена во Образецот бр. 14.

(13) Со регистарската таблица од ставот (8) на овој член, се регистрираат и возилата во сопственост на странски културни претставништва, странски дописништва, постојани странски дописништва и странци - постојани службеници во тие претставништва и дописништва и возилата во сопственост на странски трговски, сообраќајни и други претставништва и странци - постојани службеници во тие претставништва.

(14) Регистарска таблица за возила што се одвезуваат од Република Северна Македонија по завршен престој на странски државјани и за возила купени во Република Северна Македонија што ќе се регистрираат во друга земја, е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви и буквена ознака „Е“, која не е променлива и ознака на годината за која важи регистрацијата. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје непроменливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(15) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (14) на овој член, се дадени во Образецот бр. 15.

(16) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Образецот бр. 15, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 16.

(17) Регистарската таблица за велосипед со помошен мотор и мопед што се одвезуваат од Република Северна Македонија по завршен престој на странски државјани и за велосипед со помошен мотор и мопед купени во Република Северна Македонија што ќе се регистрираат во друга земја, е дадена во Образец бр. 17.

(18) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл што се одвезуваат од Република Северна Македонија по завршен престој на странски државјани и за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл купени во Република Северна Македонија што ќе се регистрираат во друга земја, е дадена во Образец бр. 18.

4. Регистарска таблица за трактор и приклучно возило за трактор

Член 6

(1) Регистарската таблица за трактор и приклучно возило за трактор е изработена од метал, прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со зелени букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви и променлива ознака составена од две букви на латиница. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права зелена испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 19.

(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Образецот бр. 19, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 20.

(4) Регистарската таблица за приклучни возила за трактор во поглед на формата, бојата, големината и ознаките е идентична со регистарската таблица за трактор, со тоа што за истата се определува друг регистарски број.

5. Регистарска таблица за мобилна машина и мотокултиватор

Член 7

(1) Регистарската таблица за мобилна машина и мотокултиватор е изработена од метал, прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со жолти букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви и променлива буквена ознака составена од две букви на латиница. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права жолта испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 21.

6. Регистарска таблица за моторно и приклучно возило кое не ги исполнува законски пропишаните услови

Член 8

(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно возило кое не ги исполнува законски пропишаните услови во однос на димензиите (должина, ширина, висина) односно чија најголема дозволена маса е поголема од 40 тони, односно чија сопствена маса е поголема од дозволените осни оптоварувања, е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со црвени букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви и промен-

лива буквена ознака составена од две букви на латиница. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црвена испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 22.

(3) Регистарската таблица за приклучно возило кое не ги исполнува законски пропишаните услови во поглед на формата, бојата, големината и ознаките е идентична со регистарската таблица за моторно возило, со тоа што за истата се определува друг регистарски број.

7. Регистарска таблица за моторни возила со статус на возила со историска вредност (олдтајмери)

Член 9

(1) Регистарската таблица за моторни возила постапи од 35 години е изработена од метал, прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со сиви букви и броеви е испишано: националната авто ознака „МК“, регистарски број составен од четири броеви, буквената ознака „Н“ која не е променлива и вертикално поставен број „35“. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и непроменливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права сива испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 23.

(3) Кога на задниот дел од возилото поради негова конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Образецот бр. 23, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 24.

(4) Регистарската таблица за мотоцикл постар од 35 години, во однос на бојата и ознаките е идентична со регистарската таблица за моторни возила постари од 35 години.

(5) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (4) на овој член, се дадени во Образецот бр. 25.

8. Регистарската таблица за моторно и приклучно возило на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисии на странски држави и меѓународни организации

Член 10

(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно возило на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисии на странски држави и меѓународни организации во Република Северна Македонија и на нивниот персонал, е изработена од метал прекриен со ретрорефлектирачка фолија во црна боја, сребрени букви и броеви и содржи: вертикално поставена национална ознака „NМК“, бројчана ознака на земјата од која претставништвото е регистрирано во Република Северна Македонија, буквена ознака на дејноста на претставништвото односно на статусот на лицата во тие претставништва, регистарски број на возилото и годината за која важи регистрацијата. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Годината за која важи регистрацијата се означува со соодветна налепница која се налепува на регистарската таблица при секоја годишна регистрација на моторното возило.

(3) Налепницата од ставот (2) на овој член, е со црна подлога и сребрени броеви со форма, содржина и големина дадени во Образец бр. 26.

(4) Буквените ознаки на дејноста на претставништвото односно на статусот на лицата во тие претставништва, на регистарските таблици се следните:

1. „СМД“ за возило во сопственост на дипломатски и конзуларни претставништва, на мисии на странски држави и меѓународни организации во Република Северна Македонија, што го користи шефот на дипломатското претставништво или мисија

(Образец бр.27);

2. „СД“ за возило што го користи лице со дипломатски статус (Образец бр. 28);

3. „СС“ за возило што го користи конзуларен функционер (Образец бр. 29) и

4. „S“ за возила чии сопственици се странци кои се вработени во дипломатски и конзуларни претставништва, мисии на странски држави и меѓународни организации во Република Северна Македонија, а немаат дипломатски статус (Образец бр. 30).

(5) Кога на задниот дел од возилото поради негова конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Обрасците бр. 27, 28, 29 и 30 од овој правилник, се прицврстува регистарската таблица дадена во Обрасците бр. 31, 32, 33 и 34.

(6) Регистарската таблица за велосипед со помошен мотор и мопед на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисии на странски држави и меѓународни организации во Република Северна Македонија и на нивниот персонал е дадена во Обрасците бр. 35, 36, 37 и 38.

(7) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисии на странски држави и меѓународни организации во Република Северна Македонија и на нивниот персонал е дадена во Обрасците бр. 39, 40, 41 и 42.

IV. ПРОБНИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Член 11

(1) Пробните табlici за моторни и приклучни возила се изработени од хартија со дебелина од 0,3 до 0,5 мм, во бела боја на која со црни букви и броеви е испишано: вертикално испишани букви „П“ и „Р“, непроменлива буквена ознака „PR“, регистарски број составен од четири броеви, и тоа од 0001 до 9999 и променлива ознака составена од една буква – на латиница и еден број, и тоа: од буква „А“ до буква „Z“ и број од 0 до 9, која последователно се менува по завршување на бројот 9, како и по завршување на секоја серија од регистарскиот број составен од четири броеви, и тоа: од 0001 до 9999, со нова променлива ознака составена од буквата „B“ и последователно до буквата „Z“. Помеѓу непроменливата буквена ознака „PR“ и регистарскиот број составен од четири броеви поставен е натпис „ПРОБА“ вертикално испишан на налепница со пет жолти и пет црвени полиња. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна линија со стандарден радиус на аглиите (R 12).

(2) Пробните преносливи метални табlici за моторни и приклучни возила кои се издаваат на правни лица кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар, се изработени од метал прекриен со ретрореф-

лектирачка фолија во жолта боја, на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви и буквена ознака „P“ која не е променлива и ознака за календарската година за која се користи пробната пренослива метална таблица. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото поставен е натпис „ПРОБА“ вертикално испишан на налепница со пет жолти и пет црвени полиња. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна линија со стандарден радиус на аглиите (R 12).

(3) Формата и големината на пробните табlici од ставовите (1) и (2) на овој член, се дадени во Образец бр. 43 и Образец бр. 44.

V. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОЗНАЧЕНИ НА ПОИНАКОВ НАЧИН ПО БАРАЊЕ НА СОПСТВЕНИКОТ

Член 12

(1) Регистарските табlici за моторни возила означени на поинаков начин по барање на сопственикот, се изработуваат од метал прекриен со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која е испишан натпис по желба на сопственикот составен од било која комбинација од најмалку три, а најмногу девет црни букви и/или броеви, во согласност со формата и големината на буквите и броевите од членот 23 од овој правилник. Во натписот може да биде вметната и црта (тире) за раздвојување на буквените односно бројчаните ознаки која би претставувала деветти карактер. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европска унија. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглиите (R 12).

(2) Регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се прицврстува исклучиво за предниот дел на возилото. Во случај кога по барање на сопственикот на предниот дел од возилото е прицврстена регистарската таблица од ставот (1) на овој член, на задниот дел се прицврстува регистарската таблица од членот 3 ставови (1) и (3) од овој правилник.

(3) Натписот на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, не може да биде провокативен, неетички или спротивен на правниот поредок на Република Северна Македонија.

(4) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 45.

VI. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА СО СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ ПО БАРАЊЕ НА СОПСТВЕНИКОТ

Член 13

(1) Регистарската таблица за моторно возило со содржина на броевите на регистарските табlici по барање на сопственикот се изработува согласно член 3 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од овој правилник, при што за четирите броеви на регистарскиот број сопственикот на возилото може да побара регистарска таблица што содржи:

- броеви, и тоа: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008 и 0009,

- четири идентични (исти) броеви и тоа: 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 и 9999,

- броеви, и тоа: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 и 9000.

(2) Регистарската таблица од ставот (1) на овој член, содржи комбинација на броевите од ставот (1) алинеите 1, 2, 3 на овој член, и комбинација од буквена серија која е составена од буквата А со буквите од В до Z, при што по завршување на буквената серија АВ се продолжува со буквената серија АС, а потоа последователно со наредните буквени серии од А до Z, освен комбинацијата на буквата А со буквите А, W, X, Y.

(3) По завршување на буквената серија од ставот (2) на овој член, и по издавањето на сите регистарски табlici со броевите од ставот (1) на овој член, се продолжува со издавање на регистарски табlici со комбинација на броеви од ставот (1) и буквена серија која е составена од буквата В и сите наредни букви, со буквите од А до Z, освен комбинација со буквите W, X, Y.

(4) По исклучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, сопственикот на возилото може да поднесе барање за издавање на регистарска таблица кое ќе содржи комбинација од било кои броеви од бројот нула до бројот девет и комбинација од било кои две букви од буквата А до буквата Z, освен комбинацијата на буквата А со буквите А, W, X, Y и на буквите од В до Z со буквите W, X, Y.

VII. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИЗДАВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ

1. Начин и постапка на издавање на регистарски табlici за моторни и приклучни возила

Член 14

Врз основа на поднесено барање за регистрација се издаваат регистарски табlici за моторни и приклучни возила доколку:

- возилото за првпат се регистрира на територијата на Република Северна Македонија;
- при промена на регистрационо подрачје;
- при замена на изгубена, уништена или оштетена регистарска таблица;
- поради долго користење регистарските табlici станеле неупотребливи или нечитливи;
- се исполнети законските услови за регистрација на возилото.

2. Начин и постапка на издавање на регистарски табlici за моторни возила означени на поинаков начин по барање на сопственикот

Член 15

Регистарските табlici за возилата од членот 12 став (1) од овој правилник, се издаваат согласно членот 13 од овој правилник, со траење од седум години од денот на издавањето и истите не можат да се пренесат на друго лице.

Член 16

(1) При издавање на регистарските табlici од членот 12 од овој правилник, кон барањето за регистрација на возилото сопственикот приложува посебно барање со содржина на натписот за означување на регистарската таблица.

(2) По барањето од ставот (1) на овој член, доколку се исполнети условите предвидени со закон и одредбите од овој правилник, се издава регистарска таблица за моторно возило означено на поинаков начин на барање на сопственикот.

Член 17

Регистарски табlici за возилата од членот 12 став (1) од овој правилник, не се издаваат доколку натписот кој го бара сопственикот на возилото не е во согласност со членот 12 став (3) од овој правилник, односно доколку веќе се издадени табlici кои содржат идентичен натпис со оној кој го бара сопственикот на возилото.

3. Начин и постапка на издавање на регистарски таблици за моторни возила со содржина на броевите на регистарските таблици по барање на сопственикот

Член 18

(1) При поднесување на барањето за регистрација на возилото, од страна на сопственикот на возилото за регистарската таблица од член 13 од овој правилник, се поднесува и барање за содржина на броевите на регистарските таблици по барање на сопственикот.

(2) Обрасците на барањето од ставот (1) на овој член, се дадени во Прилог бр. 4 и Прилог бр. 5, кои се составен дел на овој правилник.

Член 19

Регистарските таблици од членот 12 од овој правилник, не се издаваат на сопственикот на возилото во случај кога содржината на броевите која ја избрал е веќе издадена.

4. Начин и постапка на замена на регистарски таблици за моторни и приклучни возила

Член 20

Кога сопственикот на возилото ги заменува регистарските таблици со нови согласно закон, поднесува барање за нивна замена, врз основа на кое му се издаваат нови регистарски таблици.

VIII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Регистарските таблици предвидени со овој правилник се изработуваат согласно меѓународниот стандард MKC ISO 7591:2009 или на него еквивалентен.

Член 22

(1) Регистарските таблици, освен регистарските таблици од член 11 од овој правилник, имаат ретрорефлектирачки својства и вградени заштитни знаци „NMK“ и знамето на Република Северна Македонија отпечатени на ретрорефлектирачка фолија во сребрена боја, видливи под агол од 30 степени. Тие се отпечатени во два реда, а вертикалното растојание помеѓу овие два реда изнесува 50 мм, додека хоризонталното растојание помеѓу два отпечатени знака изнесува 100 мм.

(2) Елементите од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 46 и Образецот бр.47.

Член 23

Регистарските таблици се прицврстуваат на возилото со пластична рамка која е составен дел на регистарската таблица.

Член 24

Буквите и броевите со кои се означени регистарските таблици предвидени со овој правилник се испакнати, а нивната форма и големина се дадени во Образецот бр. 48.

Член 25

Легендата со појаснување на знаците и дозволените отстапувања кои се применети во Обрасците од бр. 1 до бр. 48 е дадена во Образецот бр.49.

Член 26

Обрасците од бр. 1 до бр. 49 се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/16, 168/16, 10/18, 37/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/19).

Член 28

Регистарските таблици кои ја содржат буквената ознака „МК“, а се издадени до денот на отпочнувањето со примена на овој правилник, може да се употребуваат најдоцна до 12 февруари 2024 година.

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Бр. 13.1-95289/1
3 декември 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр. 1

ДО:

А) МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Б) ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА

-----или
В) ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ПУШТА ВОЗИЛА НА ПАЗАР-----
(се заокружува и се испишува називот на органот или називот на правното лице кај кого е поднесено барањето)**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОБНИ ТАБЛИЦИ****1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**

Име	Презиме
Назив на правното лице	
Ден, месец и година на раѓање Место на раѓање	Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) или Единствен даночен број на субјектот (ЕДБС)
Живеалиште/Седиште на правното лице	Адреса

Вид на регистарски таблички

А) ХАРТИЕНИ

Б) ПРОБНА ПРЕНОСЛИВА МЕТАЛНА ТАБЛИЦА

Датум и место на поднесување на барањето

Потпис на подносителот

____.____.20____, _____

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

2. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во важечка лична карта, патна исправа или возачка дозвола
☐	Тековна состојба за правното лице издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија
☐	Фотокопија од увозна царинска декларација
☐	Фотокопија од Потврда за сообразност или согласност за регистрација
☐	Фотокопија од Потврда за сообразност за возило од одобрен тип
☐	Фотокопија од Полиса за задолжително осигурување
☐	Фотокопија од Договор за задолжително осигурување кога подносител на барање е правно лице кое врши производство и/или пушта на пазар возила

3. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите/нивните лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи или пред овластени правни лица за вршење технички преглед на возила или пред правно лице кое пушта возила на пазар за обработка на сите податоци од делот 2 на ова барање.

Прилог бр. 2
Shtojca nr.2

ДО:

А) МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

А) MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME

Б) ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА

-----ИЛИ
В) PERSON I AUTORIZUAR JURIDIK PËR KRYERJEN E KONTROLLIMIT TEKNIK TË
AUTOMJETEVE----- ose
В) ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ПУШТА ВОЗИЛА НА ПАЗАР

(се заокружува и се испишува називот на органот или називот на правното лице кај кого е поднесено барањето)

С) PERSON JURIDIK I CILI PLASON AUTOMJETE NË TREG

(rrethohet dhe shënohet titulli i organit ose titulli i subjektit juridik tek i cili është parashtruar kërkesa)

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОБНИ ТАБЛИЦИ
KËRKESË PËR DHËNIEN E TARGAVE PROVUESE****1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО****1. TË DHËNA PËR PARASHTRUESIN E KËRKESËS**

Име / Emri	Презиме / Mbiemri
Назив на правното лице Titulli i subjektit juridik	
Ден, месец и година на раѓање Data, muaji dhe viti i lindjes Место на раѓање / Vendi i lindjes	Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) или Единствен даночен број на субјектот (ЕДБС) Numri i vetëm amë i qytetarit (NVAQ) ose Numri i vetëm i tatimit i subjektit (NVTs)
Живеалиште/Седиште на правното лице Vendbanimi/ Selia e subjektit juridik	Адреса Adresa

Вид на регистарски таблица
Lloji i targave të regjistrimit

- A) ХАРТИЕНИ
A) PREJ LETRE
Б) ПРОБНА ПРЕНОСЛИВА МЕТАЛНА ТАБЛИЦА
B) TARGË PROVUESE BARTËSE METALIKE

Датум и место на поднесување на барањето
Data dhe vendi i parashtrimit të kërkesës

Потпис на подносителот
Nënshkrimi i parashtruesit

____.____.20____

Податоци за контакт

Të dhëna për kontakt _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето
Nënshkrimi i personit zyrtar i cili e ka pranuar kërkesën _

2. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

2. SHTOJÇË NDAJ KËRKESËS:

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во важечка лична карта, патна исправа или возачка дозвола / Gjatë parashtrimit të kërkesës bëhet kontrollimi i identitetit të parashtruesit të kërkesës me këqyrje në letërnjoftim valid, dokument udhëtimi ose patentë shofer.
☐	Тековна состојба за правното лице издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија/ Gjendja rrjedhëse për subjektin juridik nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
☐	Фотокопија од увозна царинска декларација/ Fotokopje nga Deklaracioni doganor për import
☐	Фотокопија од Потврда за сообразност или согласност за регистрација/ Fotokopje nga Vërtetimi për përshtatshmëri ose pajtueshmëri për regjistrim
☐	Фотокопија од Потврда за сообразност за возило од одобрен тип / Fotokopje nga Vërtetimi për përshtatshmëri për automjet të tipit të miratuar
☐	Фотокопија од Полиса за задолжително осигурување / Fotokopje nga polisa e obligueshme për sigurim
☐	Фотокопија од Договор за задолжително осигурување кога подносител на барање е правно лице кое врши производство и/или пушта на пазар возила/ Fotokopje nga Marrëveshja për sigurim të obligueshëm kur parashtrues i kërkesës është subjekt juridik i cili kryen prodhim edhe/ose plason në treg automjete

3. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

3. PAJTUESHMËRI NGA PARASHTRUESI I KËRKESËS

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите/нивните лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи или пред овластени правни лица за вршење технички преглед на возила или пред правно лице кое пушта возила на пазар за обработка на сите податоци од делот 2 на ова барање.

☐ Parashtruesi i kërkesës pajtohet të dhënat personale të tij/tyre të shfrytëzohen në procedurë për realizimin e të drejtës para organeve kompetente ose para personave të autorizuar juridik për kryerjen e kontrollimit teknik të automjeteve ose para subjektit juridik i cili plason automjete në treg për përpunimin e të gjitha të dhënave të pjesës 2 të kësaj kërkesë.

Прилог: бр.3

Образец бр.1




Образец бр.2




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.3



Образец бр.4



- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.5




Образец бр.6



- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.7




Образец бр.8




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.9




Образец бр.10




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ mm
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ mm
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 mm

Образец бр.11




Образец бр.12




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.13




Образец бр.14




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.15




Образец бр.16




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.17




Образец бр.18



- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.19




Образец бр.20



- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.21




Образец бр.22




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.23




Образец бр.24




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.25




Образец бр.26




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.27




Образец бр.28




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.29



Образец бр.30



- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.31



Образец бр.32



- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.33




Образец бр.34




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.35




Образец бр.36




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.37




Образец бр.38




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.39




Образец бр.40




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.41




Образец бр.42




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.43



Образец бр.44




Образец бр.45




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.46



- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм


Образец бр.47




- Дозволено отстапување на броевите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на буквите изнесува $\pm 0,2$ мм
- Дозволено отстапување на димензиите на табличките изнесува ± 2 мм

Образец бр.48


A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U V Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U V Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0




A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U V Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Образец бр.49

- Дозволено отстапување $\pm 0,2$ мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- Дозволено отстапување $\pm 0,2$ мм

A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U V Z

- Дозволено отстапување на димензиите на табличките ± 2 мм

Прилог бр.4

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИБ А Р А Њ Е
ЗА СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ ПО
БАРАЊЕ НА СОПСТВЕНИКОТ1. БАРАМ РЕГИСТАРСКАТА ОЗНАКА НА ВОЗИЛОТО ДА ГИ СОДРЖИ
СЛЕДНИТЕ БРОЕВИ

Буквена ознака на Регистрационото подрачје на латиница	Четири регистарски броеви	Променлива буквена ознака составена од две букви на латиница

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име		Презиме
Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Место и адреса на живеалиште
Назив на правен субјект		
Седиште на правен субјект		

Време на поднесување на барањето (час и минута) _____

Датум и место на поднесување на барањето _____

Потпис на подносителот _____

_____. _____.20____, _____

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

3. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во важечка лична карта, или друг документ за лична идентификација што има фотографија издаден од надлежен државен орган.
☐	Доказ за упис на дејноста на правното лице во трговскиот регистер
☐	Сериски број на претходната сообраќајна дозвола(*)
☐	Број на претходните регистерски ознаки на возилото(*)
☐	Орган на издавање (*)

Доказите означени со ѕвезда(*) се смета дека се поднесени кон барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.

4. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда(*).

Потпис на подносителот

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ
ЗА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ:**

- . Податоците од точката 2 ги пополнува подносителот на барањето;
- . Податоците од точките 1 и 3 ги пополнува службеното лице;
- . Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“.
- . Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во точката 3 кои се означени со ѕвезда (*), а Министерството за внатрешни работи не е во можност да ги прибави по службена должност, подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето.

Прилог бр.5
Shtojca nr.5ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHMEБ А Р А Њ Е
ЗА СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ
ТАБЛИЦИ ПО БАРАЊЕ НА СОПСТВЕНИКОТKËRKESË
PËR PËRMBAJTJEN E NUMRAVE TË TARGAVE
TË REGJISTRIMIT SIPAS KËRKESËS SË PRONARIT

1. БАРАМ РЕГИСТАРСКАТА ОЗНАКА НА ВОЗИЛОТО ДА ГИ СОДРЖИ СЛЕДНИТЕ БРОЕВИ:
1. KËRKOJ SHENJAT E REGJISTRIMIT TË AUTOMJETIT TË PËRMBAJNË KËTA NUMRA:

Буквена ознака на Регистрационото подрачје на Латиница/Shenja e gërmave të Zonës së regjistrimit në alfabetin latin	Четири регистарски броеви Katër numra regjistruar	Променлива буквена ознака составена од две букви на латиница Shenja e ndryshueshme e gërmave e përbërë nga dy gërma të alfabetit latin

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
2. TË DHËNA PËR PARASHTRUESIN E KËRKESËS

Име -Emri		Презиме-Mbiemri
Ден, месец и година на раѓање Dita, muaji dhe viti i lindjes	Место на раѓање Vendi i lindjes	Место и адреса на живеалиште Vendi dhe adresa e vendbanimit
Назив на правен субјект Titulli i subjektit juridik		
Седиште на правен субјект Selia e subjektit juridik		

Време на поднесување на барањето (час и минута) _____
 Koha e parashtrimit të kërkesës (ora dhe minuta) _____

Датум и место на поднесување на барањето
 Data dhe vendi i parashtrimit të kërkesës

Потпис на подносителот
 Nënshkrimi i parashtruesit

_____.20____, _____

Податоци за контакт
 Të dhëna për kontakt _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето
 Nënshkrimi i personit zyrtar i cili e ka pranuar kërkesën _____

3. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

3. SHTOJÇË NDAJ KËRKESËS:

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во важечка лична карта, или друг документ за лична идентификација што има фотографија издаден од надлежен државен орган/ Gjatë parashtrimit të kërkesës bëhet kontrollimi i identitetit në letërnjoftim valid, ose dokument tjetër për identifikim personal i cili ka fotografi i lëshuar nga organi kompetent shtetëror.
☐	Доказ за упис на дејноста на правното лице во трговскиот регистар/ Dëshmi për regjistrimin e veprimtarisë të subjektit juridik në Regjistrin Tregtar.
☐	Сериски број на претходната сообраќајна дозвола(*) Numri serik i Lejes së Qarkullimit të mëparshëm (*)
☐	Број на претходните регистерски ознаки на возилото(*) Numri i mëparshëm i targave të regjistrimit(*)
☐	Орган на издавање (*) / Organi i cili i ka lëshuar(*)

Доказите означени со ѕвезда(*) се смета дека се поднесени кон барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност
Dëshmitë të shënuara me yll(*) konsiderohet se janë të parashtruara me kërkesën dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të njëjtat i siguron në mënyrë zyrtare.

4. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

4. PAJTUESHMËRI NGA PARASHTRUESI I KËRKESËS

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда(*).

☐ Parashtruesi i kërkesës pajtohet të dhënat e tij personale të shfrytëzohen në procedurë për realizimin e të drejtës para organeve kompetente për sigurimin e TË GJITHA dokumenteve të shënuara me yll(*).

Потпис на подносителот
Nënshkrimi i parashtruesit _____

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ
ЗА РЕГИСТЕРСКИТЕ ТАБЛИЦИ:

UDHËZIM PËR PLOTËSIMIN E KËRKESËS PËR PËRMBAJTJEN E NUMRAVE PËR TARGAT E REGJISTRIMIT:

. Податоците од точката 2 ги пополнува подносителот на барањето;

-Të dhënat nga pika 2 i plotëson parashtruesi i kërkesës;

. Податоците од точките 1 и 3 ги пополнува службеното лице;

- Të dhënat nga pika 1 dhe 3 i plotëson personi zyrtar;

. Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“;

- Parashtruesi i kërkesës vetë e zgjedh mënyrën me të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të realizoj kontakt me atë (me telefon apo mënyrë elektronike). Mënyra e zgjedhur për kontakt shënohet në "të dhëna për kontakt";

. Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во точката 3 кон се означени со ѕвезда (*), а Министерството за внатрешни работи не е во можност да ги прибави по службена должност, подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето.

-Nëse gjatë procedurës paraqitet nevoja nga sigurimi i dokumenteve të cekura në pikën 3 të cilat janë të shënuara me yll(*), kurse Ministria për Punë të Brendshme nuk është në mundësi të njëjtat t'i siguroj sipas detyrës zyrtare, parashtruesi i kërkesës në mënyrë plotësuese do të informohet të njëjtat t'i bashkangjet ndaj kërkesës.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**3964.**

Врз основа на член 6 став (2) и член 9 став (3) од Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од корона вирусот COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНСКО ГРОЗЈЕ,
ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВЕЗЕНО ВИНО И ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ
ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВЕЗЕНО ВИНСКО ГРОЗЈЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат образецот за утврдување на податоци за производителите на винско грозје, образецот за утврдување на податоци за извезено вино и образецот за утврдување на податоци за извезено винско грозје.

Член 2

(1) Образецот за утврдување на податоци за производителите на винско грозје е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот за утврдување на податоци за извезено вино е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот за утврдување на податоци за извезено винско грозје е даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 37-9207/1
10 декември 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Арјанит Хоџа, с.р.

Прилог 1

Образец за утврдување на податоци за производители на винско грозје

Р. бр.	Име и презиме / Назив на производителот на винско грозје	ЕМБГ / ЕДБС/ИДБР на производителот на винско грозје	трансакцијона сметка на производителот на винско грозје	Сорта на винско грозје	Количина на произведено и предадено винско грозје за производство на вино	Количина на произведено и предадено винско грозје наменето за грозје и вински дестилат	Шеќерни единици на откупеното винско грозје наменето за производи од грозје и вински дестилат	Назив на откупувач (производител на вино)

Државен инспекторат за земјоделство
Директор,

ПОТПИС И ПЕЧАТ

Прилог 2

Образец за утврдување на податоци за извезено вино

Р. бр.	Назив на производителот на вино/ трговско друштво кое извршило извоз на вино (извозник на вино)	ЕДБС на извозникот на вино	трансакционна сметка на извозникот на вино	Количина на извезено вино во период 01.01.2020 до 31.10.2020	Видот на пакување на виното	Дестинација на извезено вино	Тарифски подброј

Државен инспекторат за земјоделство
Директор,

потпис и печат

Прилог 3

Образец за утврдување на податоци за извезено винско грозје

Р. бр.	Назив на откупувачот на винско грозје и трговското друштво кое извезло винско грозје (извозник на винско грозје)	ЕДБС на извозникот на винско грозје	Трансакциона сметка на извозникот на винско грозје	Дестинација на извозот на винско грозје	Количина на извезено винско грозје во период 15.08.2020 до 31.10.2020	Сорта на винско грозје	Број на фито сертификат за извезено винско грозје

Државен инспекторат за земјоделство
Директор,

ПОТПИС И ПЕЧАТ



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020293